

25 Мај, 2021
0.0229

- [Маркетинг](#)
- [Импресум](#)
- [Контакт](#)
- 
- 
- 



коментарите се слободни, фактите се свети



перорални капки
lactobacillus rhamnosus



КОРПОРАТИВНО
РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ

СИГУРНОСТА НА ВАШИТЕ
ВРАБОТЕНИ НА ПРВО МЕСТО



- [Корона](#)
- [Вирус](#)
- [Економија](#)
- [Финансии](#)
- [Македонија](#)
- [Агробизнис](#)
- [Анализа](#)
- [Мои пари](#)
- [Балкан](#)
- [Свет](#)
- [Стил](#)
- [Колумни](#)
- [Интервјуа](#)

пр: економија

[Search](#)

ЗНМ: Пратениците не смеат да ги омаловажуваат и етикетаат новинарите на Телма



Објавено во: [Македонија](#) 27 Декември, 2020

Like 2

Share 2

Tweet

Share

Во изминатите два дена дел од пратениците на ВМРО ДПМНЕ, како и пратеникот од Левица во своите изјави ја етикетираа ТВ Телма како „режимска телевизија“, а навреди и омаловажувања посредно или непосредно беа упатени кон новинарите и уредниците на оваа национална телевизија.

„Јавното етикетирање на медиумите и новинарите, посебно од страна на високи претставници на политички партии и пратеници, ја загрозува слободата на медиумите и е промоција на обиди за цензура и самоцензура“, реагира Здружението на новинарите на Македонија во врска со овие случувања.

Според нивното соопштение, правото на политичка дебата и правото на слободата на изразување, посебно во Собранието на РСМ се важни начела преку кои се очекува пратениците преку аргументи и конструктивни дебати да носат квалитетни закони.

„Злоупотребата на овие права од страна на политичари за јавна пресметка со новинари и медиумите негативно се одразува на слободата на медиумите, го дисквалификува новинарскиот дигнитет на професионалните новинари и дополнително, демонстрира политичка некултура во јавниот дискурс. Освен ова, ваквиот агресивен говор поттикнува симпатизери на овие политички партии дополнително да се пресметуваат, но и да се закануваат на новинарите пред се на социјалните мрежи на интернет.

Овој вербален напад упатен кон нашите колеги од ТВ Телма дополнително претставува и повреда на Кодексот за етичко однесување на пратениците. ЗНМ ги потсетува пратениците дека имаат должност да го почитуваат Кодексот кој во член 6 вели: „пратениците да не користат зборови и изрази со кои ќе повреди или омаловажи други лица, човечко достоинство и ќе предизвика омраза, нетолеранција и насилство“.

Апелираме до пратениците и сите политички чинители дека доколку сметаат дека одреден медиум ги крши професионалните стандарди, секогаш можат да поднесат претставка до Советот за Етика на медиумите во Македонија и до Советот на честа при ЗНМ. Потсетуваме дека уредничката и новинарската независност е неприкосновена и таа не смее да биде ниту под притисок на политичарите, ниту под притисок на сопствениците на медиумите. Бараме новинарите да бидат настрана во пресметката на бизнис и политичките интереси, единствено водејќи се од начелата за професионално и етичко известување и од јавниот интерес“, се вели во соопштението од Здружението на новинарите на Македонија.

Like 2

Share 2

Tweet

Share

Можеби ќе ве интересира

[Над 80 отсто од граѓаните ги сметаат дезинформациите за закана](#)

Над 80 отсто од граѓаните ги сметаат дезинформациите за закана



[КОМИСИЈАТА ЗА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЌЕ РАСПРАВА ВО ПЕТОК ИЛИ В ПОНЕДЕЛНИК: Од 1.јуни нови мерки, се произвесно е дека ќе нема веќе маски на отворено](#)

КОМИСИЈАТА ЗА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЌЕ РАСПРАВА ВО ПЕТОК ИЛИ В ПОНЕДЕЛНИК: Од 1.јуни нови мерки, се произвесно е дека ќе нема веќе маски на отворено



[КОВИД-ЦЕНТРИТЕ ПРЕД ЗАТВОРАЊЕ: Новите приеми се бројат на прсти](#)

КОВИД-ЦЕНТРИТЕ ПРЕД ЗАТВОРАЊЕ: Новите приеми се бројат на прсти



[Тони Ангеловски: Благодарение на САД, повеќе не може да се скине сообраќајна казна](#)

Тони Ангеловски: Благодарение на САД, повеќе не може да се скине сообраќајна казна



[Паѓаат бројките на заразени со ковид, растат оние за вакцинација](#)

Паѓаат бројките на заразени со ковид, растат оние за вакцинација



[Османи за Божиновска: Не коментирам за луѓе кои не се членови на Советот](#)

Османи за Божиновска: Не коментирам за луѓе кои не се членови на Советот



[КОЈ КОГО ЗАСЕНУВА: Османи - не му се мешам на Димитров во работата](#)

КОЈ КОГО ЗАСЕНУВА: Османи - не му се мешам на Димитров во работата



[За едно деноноќие има 71 оздравен од коронавирусот](#)

За едно деноноќие има 71 оздравен од коронавирусот



[ФАКТОР НА ДЕНОТ: Се одбележува Свети Кирил и Методиј, политичарите не губат надеж дека ќе се тргне бугарската блокада](#)

ФАКТОР НА ДЕНОТ: Се одбележува Свети Кирил и Методиј, политичарите не губат надеж дека ќе се тргне бугарската блокада



**ТИ НЕДОСТАСУВА
НЕШТО?**



Најчитани вести

[НЕ СЕ ПЛАШАМ ОД ГОЛЕМА АЛБАНИЈА БИДЕЈЌИ СМЕ ЧЛЕНКА НА НАТО, НО ДОБРО Е КОГА ЦЕЛ РЕГИОН Е СТАБИЛЕН - премиерот Заев](#)



[за српски Курир](#)

НЕ СЕ ПЛАШАМ ОД ГОЛЕМА АЛБАНИЈА БИДЕЈЌИ СМЕ ЧЛЕНКА НА НАТО, НО ДОБРО Е КОГА ЦЕЛ РЕГИОН Е СТАБИЛЕН - премиерот Заев за српски Курир

[ВУЧИЌ ДО РАДЕВ: Колку и некој да се обидува да крене тензии меѓу нас, од Белград ќе добие одговор дека Бугарите ги сметаме за браќа](#)



ВУЧИЌ ДО РАДЕВ: Колку и некој да се обидува да крене тензии меѓу нас, од Белград ќе добие одговор дека Бугарите ги сметаме за браќа



[Д-Р ДАНИЛОВСКИ: Светлината на крајот на тунелот станува се посилна, епидемијата ќе заврши на почетокот на јули](#)

Д-Р ДАНИЛОВСКИ: Светлината на крајот на тунелот станува се посилна, епидемијата ќе заврши на почетокот на јули



[Тони Ангеловски: Благодарение на САД, повеќе не може да се скине сообраќајна казна](#)

Тони Ангеловски: Благодарение на САД, повеќе не може да се скине сообраќајна казна



[ТЕСТИРАЊЕ ДВА ПАТИ НЕДЕЛНО: Ако не сакаат да бидат тестирани, нема ни да работат](#)

ТЕСТИРАЊЕ ДВА ПАТИ НЕДЕЛНО: Ако не сакаат да бидат тестирани, нема ни да работат



[ФОТО: СТРАШНА НЕСРЕЌА ВО ИТАЛИЈА - се сруши жичарница, загинаа девет лица](#)

ФОТО: СТРАШНА НЕСРЕЌА ВО ИТАЛИЈА - се сруши жичарница, загинаа девет лица



[Кој зема бруто плата од 107.022 денари?](#)

Кој зема бруто плата од 107.022 денари?



[КОЈ КОГО ЗАСЕНУВА: Османи - не му се мешам на Димитров во работата](#)

КОЈ КОГО ЗАСЕНУВА: Османи - не му се мешам на Димитров во работата



[Писменоста дојде кај нас токму од македонската земја, порача Путин](#)

Писменоста дојде кај нас токму од македонската земја, порача Путин

Колумни



[Блинкен и Лавров го подготвија менито – масата ги чека Бајден и Путин](#)

Блинкен и Лавров го подготвија менито – масата ги чека Бајден и Путин



[Кој ни ја крои нацијата?](#)

Кој ни ја крои нацијата?



[Рецесијата конечно завршува – може ли македонската економија со раст од над 4 проценти, за оваа година?](#)

Рецесијата конечно завршува – може ли македонската економија со раст од над 4 проценти, за оваа година?



- [Останати линкови](#)
- [RSS Вести](#)
- [Политика за приватност](#)

Сите написи се користат само за лично информирање.

Преземање, нивно користење и реемитување се можни само со посебен договор со основачот на порталот.

© 2021 ФАКТОР